



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Петок, 3 декември 1954
Број 38
Година X

Претплата за 1954 год. изнесува
600 дин. Овој број чини 10 динари.
Чековна сметка број 801-T-166.

188

На основа чл. 28 ст. 1 точ. 1, 3 и 4 од Уредбата за звањата и платите на службениците во просветно-научна служба („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 4/54 година), Извршниот совет на Народното собрание на НРМ, донесува

ОДЛУКА ЗА ПОСЕБНИТЕ ДОДАТОЦИ НА НАСТАВНИОТ ПЕРСОНАЛ

I.

Според одредбите на оваа одлука ќе се исплаќаат посебни додатоци на наставниот персонал што работи во вежбалните на учителските школи или со повеќе паралелки од исто одделение односно со една паралелка од повеќе одделенија.

II.

На учителите што работат во вежбална на учителска школа со една паралелка од едно одделение им следува посебен додаток во износ од 1.000 динари месечно.

На учителите што работат во вежбална со комбинирани одделенија им следува посебен додаток во износ од 2.000 дин. месечно.

III.

Посебен додаток за работа во основно училиште со поголем број ученици или со повеќе паралелки од исто одделение односно една паралелка со повеќе одделенија (комбинирани паралелки) ќе им се исплаќа по следните услови и во следнава висина:

1. а) На учител што работи во една паралелка комбинирана со две одделенија 1.500 динари месечно.

б) На учител што работи со три и четири комбинирани одделенија 2.000—2.500 динари месечно.

2. На учител што води две паралелки од исто одделение и работи со едната пред а со втората по пладне 2.000—2.500 динари месечно.

3. На учител што води две паралелки составени од со повеќе одделенија и работи со едната пред а со втората попладне 4.000 динари месечно.

IV.

Посебниот додаток од точка III на Одлукава му следува на учител што врши замена ако замената трае повеќе од 7 дена непрекинато.

V.

Посебниот додаток од точка II и III на Одлукава не следува за месеците на летниот распуст — јули и август.

VI.

Поблиски прописи за спроведување на оваа одлука донесува Советот за просвета.

VII.

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а исплатата по неа ќе се врши од 1 јануари 1955 година.

ИС бр. 300
23 септември 1954 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

189

ОБЈАВА НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПОТВРДЕНИТЕ КАНДИДАТУРИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ НА НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ВО СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

На основа член 160 во врска со член 85 став 1 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија, Републичката изборна комисија

ОБЈАВУВА

дека за дополнителните избори за народни пратеници во Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија во долунаведените изборни оклопи што ќе се одржат на 19 декември 1954

година, се потврдени следните кандидатури и тоа:

1) за изборната околија Охридска I од производителната група на индустријата, трговијата и занаетчиството на кандидатот ЧОЛАКУ ХАЈРУЛА СЕЛМАН, од Струга.

2) за изборната околија Битолска III од производителната група на селското стопанство на

кандидатот ПАВЛОВСКИ ПАНДОВ ВАСИЛ, од село Дихово

кандидатот ИЛИНКОВСКИ ПАСКОВ АЛЕКСАНДАР, од с. Цапари.

Број 10

3 декември 1954 година

Скопје

Републичка изборна комисија

Секретар,
П. Д. Корабар, с. р.

Претседател,
Асен Групче, с. р.

✓ По извршеното сравнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот од Одлуката за изменувања и дополнувања на Републичкиот општествен план за 1954 година објавена во „Службен весник на НРМ“ бр. 34/54, се допуштени долунаведените грешки, поради што се дава следнава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 1954 ГОДИНА

1) Во точка 3 наместо „Алинеа а) се менува и гласи: „б) за општествени фондови 3.179 милиони динари“

треба да стои:

„Алинеа а) се менува и гласи: „за републички инвестиции 3.020 милиони динари“;

Алинеа б) се менува и гласи: „за општествени фондови 3.179 милиони динари“

2) Во точка 4 наместо алинеа „о“, „б“ и „а“

треба да стои:

„Алинеа „а“, „б“ и „е“.

Од Кабинетот на Претседателот на Народното собрание на НРМ, 20. XI. 1954 година.

Огласен дел

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

(Претпријатија и дуќани)

Окружниот суд во Скопје објавува дека Претпријатието „Декор-Биро“ — Скопје, досега водено во регистарот на државните стопански претпријатија при Министерството на финансиите на НРМ под реден број 215, е префрлено од поменатиот регистар и запи-

шано во регистарот на стопанските организации при овој суд на 17 август 1954 година под реден број 278, под фирма: Биро за декоративна уметност „Декор-Биро“, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на претпријатието е: а) изработка на нацрти за внатрешна декорација на згради и слично; б) изработка на нацрти за декорација на изложби, тргови, улици и слично; в) изработка на нацрти за декорација на разноврсни приредби, митинзи и слично; г) декорирање на свои нацрти и по нацрти кои ќе бидат доставени и примени од претпријатието; д) изработка на нацрти и реализација на сите видови внатрешна и надворешна архитектура; е) изработка на нацрти и неон фирми и сите останати неон реклами и друго; ж) изработка на модерен мебел за внатрешна спрема на сали, трговски локали, ресторани, рабови, музеи, изработување штандови на сајмови, изложби и други столарски предмети; з) графика: плакати, илустрации за книги, часописи, весници, проспекти и разни огласни реклами.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи број 400/54. (1055)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9 август 1954 година под реден број 272, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Претпријатие за унапредување, откуп и продажба на земјоделски производи на големо и мало „Кумановско поле“, со седиште во Куманово. Предмет на послувањето на претпријатието е: купо-продажба на стоки во внатрешен промет.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи број 428/54. (1058)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15 мај 1954 година на страна 125, под реден број 125, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Електро-инсталаторски занаетчиски дуќан „Електрон“, со седиште во Куманово. Предмет на послувањето на дуќанот е: инсталирање и поправка на електрични апарати.

Дуќанот е основан со решение на НО на Градската општина — Куманово бр. 419 од 31 март 1954 година. Истиот ќе го потпишува раководителот Денковски Трајко, а во негово отсуство Денковски Александар, во границите на овластувањето.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи број 177/54. (1059)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17 август 1954 година на страна 113, под реден број 1, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан за текстилни стоки „Нов живот“, со седиште во Кичево. Предмет на послувањето на дуќанот е трго-

вија на мало со текстил, куси и плетени стоки, конфекција, галантерија, базарски стоки и играчки.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. број 482/54. (1064)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17 август 1954 година на страна 117, под реден број 1, е запишан дуќанот под фирма: Угостителски дуќан „Ориент“, со седиште во Кичево. Предмет на послувањето на дуќанот е: точење на алкохолни и безалкохолни пијалоци, угостителски услуги за исхрана и преноќиште, тутунски преработки и кибрит.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. број 487/54. (1068)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17 август 1954 година на страна 118, под реден број 1, е запишан дуќанот под фирма: Угостителски дуќан „Централ“, со седиште во Кичево. Предмет на послувањето на дуќанот е: точење на алкохолни и безалкохолни пијалоци, вршење угостителски услуги за исхрана и преноќиште, тутунски преработки и кибрит.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. број 488/54. (1069)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17 август 1954 година на страна 124, под реден број 1, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски текстилни дуќан „Горица“, со седиште во Кичево. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со текстил, куси и плетени стоки и конфекција, галантерија, базарски стоки и играчки.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. број 506/54. (1075)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6 август 1954 година на страна 18, под реден број 4, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан за железарски стоки „Метал“, во состав на Трговското претпријатие „Разнопромет“, со седиште во Кичево. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со железарски и метални стоки, бицикли, машини за шиене и прибор, јажарски стоки, каделни и јутени производи; бои, лакови, хемикалии и прибор; селско стопански машини и алати, вештачки ѓубрива и средства за заштита на растенијата и електро-технички материјали.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. број 470/54. (1086)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21 септември 1954 година под реден број

338, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Претпријатие за производство на украсен камен „Мермер“, со седиште во Куманово. Предмет на послувањето на претпријатието е: производство на украсен камен.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи број 554/54. (1110)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17 септември 1954 година, на страна 149, под реден број 1, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен занаетчиски дуќан берберско-фризерски услуги „Илинден“, со седиште во Тетово. Предмет на послувањето на дуќанот е: берберо-фризерски услуги.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. број 555/54. (1115)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17 септември 1954 година, на страна 148, под реден бр. 1, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Производително претпријатие за изработка на персиски килими „Новост“, со седиште во Дебар. Предмет на послувањето на дуќанот е: производство на персиски килими и домашни ракотворби.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. број 554/54. (1116)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 314/1954 година е запишано стопанското претпријатие под фирма: Угостителско претпријатие „Блатец“, со седиште во село Блатец — Кочанско. Предмет на послувањето на дуќанот е: хотелско-угостителски услуги.

Од Окружниот суд во Штип Р. бр. 314/54. (1037)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под ред. бр. 249/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Занаетчиски дуќан „Буковец“, со седиште во Пробиштип. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со месо.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 249/54. (893)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден бр. 273/1954 година, е запишан дуќанот под фирма: Дуќан — месарница бр. 2 „Острец“, со седиште во Делчево. Предмет на послувањето на дуќанот е: купо продажба на месо и преработки од месо.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 273/54. (917)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под реден број 245/1954 година, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Претпријатие за книговодствени услуги „Колектив“, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на дуќанот е: книговодствени услуги на самостојните и занаетчиските дуќани и установи со самостојно финансирање.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 245/54.

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

На основа дозволата од НО на Прилепска околија бр. 1750 од 8-11-1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 40, рег. бр. 40, занаетчискиот дуќан под фирма: Коларо-ковач Христо Андонов Пориазовски, со седиште во с. Кривогаштани. Предмет на работата на дуќанот е: коларо-ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Христо Андонов Пориазовски. (646)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Охрид бр. 12438 од 26-XI-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 261, рег. бр. 261, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Никола Евтимов Василев, со седиште во Охрид, ул. „Маршал Тито“. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Евтимов Василев. (647)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Охрид бр. 10844 од 22-XI-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 262, рег. бр. 262, занаетчискиот дуќан под фирма: Казанџија — калаџија Илија Д. Марин, со седиште во Охрид, ул. „Гоце Делчев“ бр. 32. Предмет на работата на дуќанот е: казанџиско-калаџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Д. Марин. (648)

На основа дозволата од ГНО — Охрид бр. 3235 од 2-1-1950 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 283, рег. бр. 283, занаетчискиот дуќан под фирма: Железарска работилница на Крсте Петров Костовски, со седиште во Охрид, ул. „Самоилова“. Предмет на работата на дуќанот е: браварски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крсте Петров Костовски. (649)

На основа дозволата од ГНО — Охрид бр. 10895 од 24-XI-1945 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 264, рег. бр. 264, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Ристо Новакоски, со седиште во Охрид, ул. „Мошпа Пијаде“. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо Новакоски. (650)

На основа дозволата од ГНО — Охрид бр. 25595 од 31-III-1950 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 265, рег. бр. 265, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Славе Ф. Грданов, со седиште во Охрид, ул. „Пирин Планина“. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Славе Ф. Грданов. (651)

На основа дозволата од ГНО — Охрид бр. 2396 од 10-VI-1946 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 266, рег. бр. 266, занаетчискиот дуќан под фирма: Самарџија Милан Христов Баталов, со седиште во Охрид. Предмет на работата на дуќанот е: самарџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан Христов Баталов. (652)

На основа дозволата од ГНО — Охрид бр. 10781 од 22-XI-1945 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 268, рег. бр. 268, занаетчискиот дуќан под фирма:

Столар Јордан Петровски, со седиште во Охрид. Предмет на работата на дуќанот е: изработка на намештај и граѓевинска столарија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан Петровски. (653)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Гостиварска околија бр. 9319/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 50, рег. бр. 343, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Хаџи Кемалов Шерафедин и Китановски Гавров Панче, со седиште во Гостивар, ул. „Југословенска народна армија“ бр. 76. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишуваат сопствениците Хаџи Кемалов Шерафедин и Китановски Гавров Панче. (841)53

На основа дозволата од НО на Градската општина — Тетово бр. 9092/52 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 292, рег. бр. 292, занаетчискиот дуќан под фирма: Опинчар Зафировски Атанас Симо, со седиште во Тетово, ул. „Загребска“ бр. 22. Предмет на работата на дуќанот е: изработка на опинци.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зафировски Атанасов Симо. (98)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Охрид бр. 574 од 22-1-1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 269, рег. бр. 269, занаетчискиот дуќан под фирма: Електро инсталаторска работилница на Коста Ристов Ангеловски, со седиште во Охрид ул. „Климентова“ бр. 2. Предмет на работата на дуќанот е: електро инсталаторски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коста Ристов Ангеловски. (654)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Охрид бр. 671 од 28-1-1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 270, рег. бр. 270, занаетчискиот дуќан под фирма: Фотограф Александар Стефанов Паунчев, со седиште во Охрид. Предмет на работата на дуќанот е: фотографски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Стефанов Паунчев. (655)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 1053 од 27-I-1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 334, бр. 334, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Трајан Костов Гасковски, со седиште во с. Драгош. Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајан Костов Гасковски. (657)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Струмица бр. 10161/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 8, рег. бр. 57, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Љамо Митев Ангелов, со седиште во Струмица. Предмет на работата на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љамо Митев Ангелов. (662)

На основа дозволата од ГНО — Струмица бр. 1584/52 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 2, рег. бр. 11, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Панчо Василев Станиклиев, со седиште во Струмица. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Панчо Василев Станиклиев. (663)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кичевска околија бр. 13704/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 196, рег. бр. 196, занаетчи-скиот дуќан под фирма: Коларо-ковачка работил-ница на Шумско индустриско претпријатие „Ко-пачка“, со седиште во Кичево. Предмет на рабо-тата на работилницата е качаро-бочварски произ-води и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува раководителот Ра-дован С. Милошевски. (606)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кичевска околија бр. 12260/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 186, рег. бр. 186, занает-чишкиот дуќан под фирма: Столарска работилница на Шумското индустриско претпријатие „Копачка“, со седиште во Кичево. Предмет на работата на работилницата е столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува раководителот Ве-ло А. Марковски. (607)

На основа дозволата од Советот за стопанство НО на Кичевска околија бр. 12079/53 година е за-пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 184, рег. бр. 184, занает-чишкиот дуќан под фирма: Молерска работилница на Претпријатието „Услуги“, со седиште во Ки-чево. Предмет на работата на работилницата е: молерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува раководителот Зудија Пешатовски. (608)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 1467 од 28-XII-1945 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 761, рег. бр. 761, занаетчишкиот дуќан под фирма: Сарач Абаз С. Јашар, со седиште во Скопје, ул. „110“ бр. 56. Предмет на работата на дуќанот е: сарачки изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абаз С. Јашар. (609)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 1742 од 18-II-1949 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 854, рег. бр. 854, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кро-јач Столе Јорданов Атанасов, со седиште во Ско-пје, ул. „41 бис“ бр. 346. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Столе Јорданов Атанасов. (610)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2077/1951 година е запишан во регистарот на за-наетчиските дуќани и работилници на страна 769, рег. бр. 769, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кон-дурација Павле Димов Нацев, со седиште во Ско-пје, ул. „27 март“ бр. 3. Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Павле Димов Нацев. (611)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 1086 од 11-XII-1945 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 718, рег. бр. 718, занаетчишкиот дуќан под фирма: Сто-лар Шаип С. Османовски, со седиште во Скопје, ул. „172“ бр. 76. Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шаип С. Османовски. (612)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 19346 од 24-XII-

1953 година е запишан во регистарот на занает-чиските дуќани и работилници на страна 331, рег. бр. 331, занаетчишкиот дуќан под фирма: Воденичар Крсте Котев Ангеловски, со седиште во с. Мурга-шево. Предмет на работата на дуќанот е: водени-чарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крсте Котев Ангеловски. (613)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 19427 од 28-XII-1953 година е запишан во регистарот на занает-чиските дуќани и работилници на страна 332, рег. бр. 332, занаетчишкиот дуќан под фирма: занает-чишки дуќан за бичење на штици на Јане Петков Гулевски, со седиште во с. Градешница. Предмет на работата на дуќанот е: бичење на штици.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јане Петков Гулевски. (614)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 19608 од 29-XII-1953 година е запишан во регистарот на занает-чиските дуќани и работилници на страна 333, рег. бр. 333, занаетчишкиот дуќан под фирма: Качар Петар Крстев Спасев, со седиште во с. Драгош. Предмет на работата на дуќанот е: качарски изра-ботки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Крстев Спасев. (615)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 19217 од 23-XII-1953 година е запишан во регистарот на занаетчи-ските дуќани и работилници на страна 17, рег. бр. 17, занаетчишкиот дуќан под фирма: Воденичар Томо Лазаров Наумовски, со седиште во с. Лера. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Томо Лазаров Наумовски. (616)

На основа дозволата од ГНО — Титов Велес бр. 2381/1945 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 414, рег. бр. 407, занаетчишкиот дуќан под фирма: Самарџија Панче Јованов Ангелков, со седиште во Титов Велес, ул. „Нада Бутникошарова“ бр. 3. Предмет на работата на дуќанот е: самарџиски ус-луги и изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Панче Јованов Ангелков. (618)

На основа дозволата од НО на Градската оп-штина — Титов Велес бр. 15854 од 26-I-1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 413, рег. бр. 406, занает-чишкиот дуќан под фирма: Лакирер Никола Хри-стов Дограмаџиев, со седиште во Титов Велес, ул. „Маршал Тито“ бр. 132. Предмет на работата на дуќанот е: лакирерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Христов Дограмаџиев. (619)

На основа дозволата од ГНО — Титов Велес бр. 213 од 23-I-1946 година е запишан во региста-рот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 412, рег. бр. 405, занаетчишкиот дуќан под фирма: Ориент-слаткар Ихтиман Арунов Муаре-мов, со седиште во Титов Велес, ул. „Орден Ци-нот“ бр. 12. Предмет на работата на дуќанот е: из-работка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ихти-ман Арунов Муаремов. (620)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина Струмица 10514/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 8, рег. бр. 59, за-наетчишкиот дуќан под фирма: Кројач Георги То-

мов Андонов, со седиште во Струмица, ул. „Маршал Тито“. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Георги Томов Андонов. (621)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина Струмица бр. 274 од 22-И-1954 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 8, рег. бр. 60, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кројач Томе Василев Мазнејков, со седиште во Струмица, ул. „Герас Цунев“. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Томе Василев Мазнејков. (622)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 1733 од 24-VI-1949 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 733, рег. бр. 739, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кондурација Џафер Ибраим Амет, со седиште во Скопје, ул. „114“ бр. 2. Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Џафер Ибраим Амет (623)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 610 од 25-П-1952 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 714, рег. бр. 714, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кројач Јордан Николов Велејоже, со седиште во Скопје, ул. „43“ бр. 8. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан Николов Велејоже. (624)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на град Скопје бр. 18653 од 10-XI-1953 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 886, рег. бр. 886 занаетчишкиот дуќан под фирма: Опинчар Али Касум Шаип, со седиште во Скопје, ул. „Вит пазар“ 20. Предмет на работата на дуќанот е: опинчарски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Али Касум Шаип. (625)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 2380 од 27-IX-1951 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 768, рег. бр. 768, занаетчишкиот дуќан под фирма: Сарач Асип Исмаил Азир, со седиште во Скопје ул. „106“ бр. 40. Предмет на работата на дуќанот е: сарачки изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Асип Исмаил Азир. (626)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околина бр. 19725 од 31-XП-1953 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 6 рег. бр. 6, занаетчишкиот дуќан под фирма: Ситар Демир Каранфилов Синаноски, без посвојано пословно место. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на сита.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Демир Каранфилов Синаноски. (629)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на град Скопје бр. 2520 од 3-IX-1952 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 799, рег. бр. 799, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кондурација Киро Тодев Христовски, со седиште во Скопје, ул. „Глигор Приличев“ бр. 16. Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Тодев Христовски. (630)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на град Скопје бр. 2517 од 13-VIII-1952 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 883, рег. бр. 883, занаетчишкиот дуќан под фирма: Бербер Киро Димитров Биджовски, со седиште во Скопје, ул. „М. Тито“ 7. Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Димитров Биджовски. (631)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 1234 од 28-XП-1945 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 742, рег. бр. 742, занаетчишкиот дуќан под фирма: Бербер Анте Б. Димов, со седиште во Скопје ул. „218“ бр. 26. Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Анте Б. Димов. (633)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 16060 од 7-XII-1950 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 696, рег. бр. 696, занаетчишкиот дуќан под фирма: Работилница за хемиско чистење и бојадисување на Божиќ Стојков, ул. „Илинденска“ бр. 27. Предмет на работата на дуќанот е: хемиски и бојадиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Божиќ Стојков. (634)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 731 од 8-X-1945 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 781, рег. бр. 781, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кондурација Спиро Димитров Јанев, со седиште во Скопје, ул. „3“ бр. 51. Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Спиро Димитров Јанев. (635)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 1601 од 8-III-1947 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 832, рег. бр. 832, занаетчишкиот дуќан под фирма: Бербер Владислав Пауновиќ, со седиште во Скопје, ул. „249“ бр. 38. Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владислав Пауновиќ.

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на град Скопје бр. 2612/1953 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 783, рег. бр. 783, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кројач Киро Спиров Георгиевски, со седиште во с. Мацари. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Спиров Георгиевски (637)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на град Скопје бр. 2630 од 5-X-1953 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 837, рег. бр. 887, занаетчишкиот дуќан под фирма: Зидаро-тесар Соре Илиев Поповски, со седиште во Скопје, ул. „Партизанска“ бр. 44. Предмет на работата на дуќанот е: зидаро тесарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Соре Илиев Поповски. (639)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 1726 од 26-V-1949 година е запишан во регистарот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 708, рег. бр. 708, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кондурација Васил Стојчев Пегелоровски, со седиште во Скопје, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 35.

Предмет на работата на дуќанот е: кондурадишки изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил Стојчев Пепелоровски. (640)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на град Скопје бр. 18448 од 10-XI-1953 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 889, рег. бр. 889, занаетчискиот дуќан под фирма: Авто механичка работилница на Стојан Иван Тодоровски, со седиште во Скопје ул. „Стиф Наумов“ бр. 11 — Скопје. Предмет на работата на дуќанот е: авомеханичка услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан Иван Тодоровски. (641)

На основа дозволата од НО на Кочанска околија бр. 4662 од 12-XII-1952 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 12, рег. бр. 212, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Ангел Петров Спасов, со седиште во с. Грдовци. Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ангел Петров Спасов. (642)

На основа дозволата од НО на Прилепска околија бр. 1701 од 6-III-1945 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 39, рег. бр. 39, занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат Јандре Георгиев Најдовски, со седиште во с. Слепче. Предмет на работата на дуќанот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јандре Георгиев Најдовски. (643)

На основа дозволата од НО на Малешевска околија бр. 1249/54 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 474, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Милан Стоилов Стаменовски, со седиште во село Драмче. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан Стоилов Стаменовски. (1109)

На основа дозволата од НО на Малешевска околија бр. 1249 од 15-III-1954 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 475, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Славе Е. Андоновски, со седиште во село Драмче. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Славе Е. Андоновски. (1110)

На основа дозволата од НО на Малешевска околија бр. 1246/54 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 473, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Лазар Ристов Стаменовски, со седиште во село Драмче. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лазар Ристов Стаменовски. (1111)

На основа дозволата од НО на Малешевска околија бр. 1248/1954 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 474, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Ангус Илиев Величковски, со седиште во село Драмче. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ангус Илиев Величковски. (1112)

На основа дозволата од НО на Малешевска околија бр. 7895/1954 год. е запишан во регистарот

на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 463, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Ордаана Атанасова Златковска, со седиште во село Разловце. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ордаана Атанасова Златковска. (1113)

На основа дозволата од НО на Малешевска околија бр. 1689/1954 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 482, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Димитар Петров Стојанов, со седиште во село Граг. Предмет на работата на дуќанот е: столарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Петров Стојанов. (1114)

На основа дозволата на НО на Тиквешка околија бр. 439/54 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 163—164, рег. бр. 82, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Ѓорѓи Петров Ѓорчев, со седиште во Кавадарци. Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓи Петров Ѓорчев. (643)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 20910, серија бр. 0717520, издадена од СВР — Гостивар на Рамадан А. Селими, с. Калиште — Гостиварско. (3302)

Лична карта рег. бр. 6386, серија бр. 0294629, издадена од СВР — Штип на Благој Серафим Коцев, ул. „Г. Апостолски“ бр. 32 — Кочани. (3304)

Лична карта рег. бр. 11158, серија бр. 0351668, издадена од СВР — Титов Велес на Сута Трајко Андонова Стојанова, с. Папрадиште — Титоввелешко. (3305)

Лична карта рег. бр. 9698, серија бр. 0350208, издадена од СВР — Титов Велес на Тодор Штерјов Стојановски, с. Папрадиште — Титоввелешко.

Лична карта рег. бр. 1738, серија бр. 049120, издадена од СВР — Кавадарци на Стево Гелов Јовановски, с. Ресави — Тиквешко. (3307)

Лична карта рег. бр. 14818, серија бр. 0335236, издадена од СВР — Титов Велес на Несим Насуфов Вахтијаров, с. Д. Јаболчиште — Титоввелешко. (3308)

Лична карта рег. бр. 26062, серија бр. 0722872, издадена од СВР — Гостивар на Ејуп Зулбеира Хамџију, ул. „ЈНА“ бр. 58 — Гостивар. (3309)

Лична карта рег. бр. 7377, серија бр. 0703887, издадена од СВР — Гостивар на Лазар Јосифа Лазарески, с. Маврово — Гостиварско. (3310)

Лична карта рег. бр. 16403, серија бр. 0504943, издадена од СВР — Кавадарци на Трајче Димов Наумов, с. Ресави — Тиквешко. (3260)

Лична карта рег. бр. 5848, серија бр. 0786943, издадена од СВР — Тетово на Фејми Ракипа Цокков Ахмети, с. Вачишта — Кичевско. (3262)

Лична карта рег. бр. 17138, серија бр. 0731570, издадена од СВР — Кичево на Ацо Димов Бојоски, с. Тајмишта — Кичевско. (3264)

Лична карта рег. бр. 6926, серија бр. 0152437, издадена од СВР — Прилеп на Петре Ристе Стојчевски, ул. „Стојан Јошевски“ бр. 7 — Прилеп

Лична карта рег. бр. 4679, издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Благоја Тасев Гиноски, с. Долгаец — Прилепско. (3266)

Лична карта рег. бр. 6205, издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Спасе Димов Димовски, с. Чаниште — Прилепско. (3267)

Лична карта рег. бр. 7816, издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Алекс Горев Ристоски, с. Чепигово — Прилепско. (3263)

Лична карта рег. бр. 16481, серија бр. 0249402, издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Рамадан Јашаров Мефаилоски, ул. „Мице Козаров“ бр. 71 — Прилеп. (3269)

Лична карта рег. бр. 16234, серија бр. 0249202, издадена од СВР — Прилеп на Петре Ристев Сиљаноски, ул. „Андон Слабејко“ бр. 94 — Прилеп. (3270)

Лична карта рег. бр. 1025, издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Милан Велканов Момироски, с. Гостиражни — Прилепско. (3271)

Лична карта рег. бр. 9827, издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Цветко Стојчев Коркоски, с. Кривогаштани — Прилепско. (3272)

Лична карта рег. бр. 15487, серија бр. 0195871, издадена од СВР — Прилеп на Милан Сотиров Јанкулоски, ул. „Стеван Димески“ бр. 1 — Прилеп. (3273)

Лична карта рег. бр. 2124, издадена од ПВР — Крушево на Адем Назифов Алимоски, с. Пресил — Прилепско. (3274)

Лична карта рег. бр. 3203, издадена од ПВР во Крушево на Амди Џемаилов Зекировски, с. Пресил — Прилепско. (3275)

Лична карта рег. бр. 4103, издадена од СВР — Прилеп на Петре Николов Соколовски, с. Заполжани — Прилепско. (3276)

Лична карта рег. бр. 3889, серија бр. 0108599, издадена од СВР — Дебар на Рамадан Мамут Муслију, с. Скудриње — Дебарско. (3277)

Лична карта рег. бр. 14, серија бр. 073891, издадена од СВР — Куманово на Ава Незир Бајрактар Лита, Данков млин — Куманово. (3278)

Лична карта рег. бр. 3027, серија бр. 0343537, издадена од СВР — Куманово на Исеин Селимов Нурчевски, Г. Врановци — Титоввелешко. (3279)

Лична карта рег. бр. 6121, серија бр. 0294930, издадена од СВР — Штип на Фаат Узеир Камберов, ул. „Трст“ бр. 1 — Штип. (3280)

Лична карта рег. бр. 12911, серија бр. 011762, издадена од СВР — Дебар на Гарип Алилов Салоски, с. Папрадник — Дебарско. (3281)

Лична карта рег. бр. 9931, серија бр. 0118408, издадена во Битола на Тодор Талевски, с. Д. Оризари — Битолско. (3282)

Лична карта рег. бр. 3638, серија бр. 0267491, на Јордан Цветковски, с. Брезово — Битолско. (3283)

Лична карта рег. бр. 23, серија бр. 083323, издадена од СВР — Св. Николе на Иван Костадин Гиминциев, с. Ерцелија — Овчеполско. (3282)

Лична карта рег. бр. 7628, серија бр. 0311045, издадена од СВР — Штип на Салтир Димчо Митров, с. Балгалија — Овчеполско. (3283)

Лична карта рег. бр. 5581, серија бр. 0750099, издадена од СВР — Кичево на Вељанка Ѓорѓиева Поповска, с. Велмевци — Кичевско. (3284)

Лична карта рег. бр. 11930, серија бр. 0756463, издадена од СВР — Кичево на Мурат Реџепов Мурати, с. Туин — Кичевско. (3285)

Лична карта рег. бр. 2496, серија бр. 0635001, издадена од СВР — Крива Паланка на Јован Стојчев Спасовски, с. Радибуш — Кривопаланечко. (3285)

Лична карта рег. бр. 6927, издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Атанас Ј. Јовановски, ул. „Борка Шемкоски“, бр. 17 — Прилеп. (3286)

Лична карта рег. бр. 200, серија бр. 084700, издадена од ПВР — Прилеп на Ристо Панев Прематоров, с. Славеј — Прилепско. (3287)

Лична карта рег. бр. 6288, серија бр. 0111763, на Кадри Усеиновски, с. Мусинци — Битолско. (3284)

Лична карта рег. бр. 4967, серија бр. 0532087, издадена од СВР — Куманово на Амет Алијев Салијевски, ул. „Г. Гаковик“ бр. 49 — Куманово. (3258)

Лична карта рег. бр. 5945, серија бр. 0532397, издадена од СВР — Куманово на Петар Стојков Стаменковски, ул. „Б. Кидрич“ бр. 70 — Куманово. (3259)

Лична карта рег. бр. 10779, серија бр. 0084504, на Кенан Ади, ул. „Дихово“ бр. 25 — Битолско. (3286)

Лична карта рег. бр. 6835, серија бр. 0113666, издадена во Битола на Душан Здравески, с. Г. Оризари — Битолско. (3283)

Лична карта рег. бр. 4925, серија бр. 0110372, издадена во Битола на Зекман Реџеповски, с. Мусинци — Битолско. (3287)

Лична карта рег. бр. 4290, серија бр. 0266696, издадена во Битола на Душан Блажевски, с. Вардино — Битолско. (3288)

Лична карта рег. бр. 21553, серија бр. 0119970, издадена во Битола на Лепа Масалкова, с. Кукуречани — Битолско. (3289)

Лична карта рег. бр. 3242, серија бр. 0075668, издадена во Битола на Решеде Рушановска, ул. „Преспа“ бр. 36 — Битола. (3290)

Лична карта рег. бр. 7751, серија бр. 0152843, издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Милан Николинов Костадиновски, ул. „Маркова“ бр. 52 — Прилеп. (3291)

Лична карта рег. бр. 7768, серија бр. 0548728, издадена од СВР — Куманово на Исуф Фази Љутфиџи, с. Никунштак — Кумановско. (3292)

Лична карта рег. бр. 10679, серија бр. 0551112, издадена од СВР — Куманово на Радомир Тодосија Јовиќ, с. Табановце — Кумановско. (3293)

Лична карта рег. бр. 24519, серија бр. 0684018, издадена од СВР — Тетово на Реџеп Ариф Абраими, ул. „Мирче Аџев“ бр. 78 — Тетово. (3294)

Лична карта рег. бр. 28671, серија бр. 0686619, издадена од СВР — Тетово на Зија Реџеп Абази, с. Бозовце — Тетовско. (3296)

Лична карта рег. бр. 9892, серија бр. 0350402, издадена од СВР — Титов Велес на Сали Алијев Аметовски, с. Согле — Титоввелешко. (3297)

Лична карта рег. бр. 1813, серија бр. 146398, издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Трајко Алексос Боргимајкоски, ул. „Илија Игески“ бр. 57 — Прилеп. (3298)

Лична карта рег. бр. 27841, серија бр. 0685793, издадена од СВР — Тетово на Борис Симо Груевски, с. Лешок — Тетовско. (3299)

Лична карта рег. бр. 6968, серија бр. 0187478, издадена од ПВР — Прилеп на Милорад Ѓорѓиев Тодоровски — Скопје. (3300)

Лична карта рег. бр. 25737, серија бр. 0722547, издадена од СВР — Гостивар на Сабит Мифтара Билали, с. Чегране — Гостиварско. (3301)

СОДРЖИНА

Страна

- | | |
|--|-----|
| 188. Одлука за посебните додатоци на наставниот персонал — — — — — | 513 |
| 189. Објава на Републичката изборна комисија за потврдените кандидатури за дополнителни избори на народни пратеници во Соборот на производителите на Народно-ното собрание на Народна Република Македонија — — — — — | 513 |
| Исправка на Одлуката за изменувања и дополнувања на Републичкиот општествен план за 1954 година — — — — — | 514 |